

Ехо на абдомен

ЈЗУ Здравствен дом Берово

ДКЦ Токуда- Софија, Р. Бугарија (04.10-23.10. 2015)

Др. Весна Коловска

Декември 2015

Дкц Токуда- Софија




Токуда Болница, Софија

- *Започнува со работа а 29 ноември, 2006 год.*
- *Болницата се протега на површина од 52.000 m₂*
- *11 спрата*
- *37 клиники и одделенија*
- *3 оперативни блока и 22 хируршки сали*
- *Итна медицинска помош*
- *Модерен дијагностички центар*
- *Годишно поминуваат 274.000 пациенти*


Ехо на абдомен



Гастроентерохепатологија









Едукација

Едукација од 3 недели во втора внатрешна клиника
гастроентерохепатологија во ДКЦ Токуда-Софија

Началник на одделение проф. др. М.Стојнов, ментор др. Радин
Цонев.

Изведување на обуката:

- секојдневни утрински консултативни состаноци;
- редовни визити на пациентите;
- еднаш неделно главна визита со началник на одд.;
- амбулантски ехо прегледи на лежечки и амбулантски пациенти;
- пункција на црн дроб под ехо надзор;
- гастроскопија;
- колоноскопија;
- ехо на абдомен со контраст;

Ехо на абдомен

Најчеста патологија која ја видов беше:

- Цироза на црн дроб;
- Стеатоза на црн дроб;
- Секундарни депозити во црн дроб;
- Хемангиоми на црн дроб;
- Акутен и хроничен панкреатитис;
- Хепатитиси Б,Ц;
- Карцином на главата на панкреас;

Обработка на случај

Во амбулантски ехо кабинет беше донесена пациентка на 62 годишна возраст, од ИМП на носила со отежнато дишење, отоци на нозете и рацете и болки во стомакот. По ехосонографскиот преглед се констатира дека има голем број на секундарни депозити во црниот дроб и голема количина на асцит во абдоминалната празнина. Се работеше за малигно заболување во терминален стадиум, без информација од каде потекнува примарниот процес.

ЗАКЛУЧОК

Во однос на дијагностиката и терапијата нема голема разлика од кај нас. Посебен впечаток ми оставија утринските лекарски консултативни состаноци, хуманоста и посветеноста на професијата, желбата на колегите да го пренесат своето знаење и искуство. Голема благодарност до др. Цонев, др. Балабанска, др. Дечева кои несебично 3 недели се потрудија мојата едукација да биде успешна.

ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА
ВНИМАНИЕТО!